

предмет	<b>IMAGING МЕТОДИ ВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО</b>
Студиска програма	Општа медицина
Код	СМ-И-64
Студиска година	По избор
семестар	По избор
Вкупно часови	15
кредити	1
Вид на предмет	Изборен
предуслови	Нема
изведува	Катедра по гинекологија и акушерство
Одговорен наставник	Проф. д-р Славејко Сапунов Проф. д-р Весна Антоvsка Проф. д-р Гордана Адамова
Адреса:	Гинеколошко-акушерска клиника, Медицински факултет-Скопје, Водњанска 13 Скопје, тел.3147447; e-mail: dr_sapunov@yahoo.com e-mail: vantovska@yahoo.com
Клучни зборови	Медицински факултет, докторски студии, методолошки предмет, Имагинг методи во гинекологија и акушерство
Учебни цели	Запознавање со нозолошките единици од областа на Имагинг методи во гинекологија и акушерство
Кратка содржина (извадок)	<b>Теоретска настава:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дијагностички ултразвук во гинекологијата</li> <li>• Дијагностички ултразвук во перинатологијата</li> <li>• Интервентен ултразвук во гинекологијата</li> <li>• Интервентен ултразвук во перинатологијата</li> <li>• Имагинг методи во урогинекологијата</li> <li>• Имагинг методи во хуманата репродукција</li> </ul> <b>Индивидуална работа</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Евалуација на научна литература</li> <li>• Семинари (2)</li> <li>• Консултации</li> <li>• Мал пишан труд од докторантот (семинарска работа)</li> </ul> <b>Практична настава</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Учество во секојдневната работа на одделенијата при ГАК-Скопје</li> <li>• Учество во хируршки интервенции од областа на интервентниот ултразвук во гинекологија и акушерство</li> </ul>
организација	<b>Теоретска настава:</b> 8 часа <b>Практична настава:</b> 7 часа
Методи на учење	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Интерактивни предавања,</li> <li>• следење на научна литература</li> <li>• самостојна изработка на семинарски труд,</li> <li>• Учество во секојдневната работа на одделенијата при ГАК-Скопје</li> <li>• Учество во хируршки интервенции од областа на интервентен ултразвук</li> </ul>
Предвидени учебни цели	<b>Знаење и разбирање:</b> да се обезбеди теоретско знаење од областа на перинатологијата <b>Клучни вештини:</b> Студентот ќе биде способен да ги примени стекнатите познавања од интервентниот ултразвук, како и да развие хируршка култура со запознавање со хируршките принципи. Истовремено ќе се оспособи за изработка на научен труд и изведување на научно-истражувачка работа од оваа област.
Специфични препораки за наставата	Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности за да добие потпис.

	<p><b>Бодирање на активностите на студентот:</b></p> <table border="1" data-bbox="448 277 1291 495"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид на активност</th> <th colspan="2">Бодови</th> </tr> <tr> <th>минимум</th> <th>максимум</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Теоретска настава</td> <td>12</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Практична настава</td> <td>12</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Индивидуална работа</td> <td>12</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Семинарски труд</td> <td>24</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td><b>Вкупно</b></td> <td><b>60</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> </tbody> </table>	Вид на активност	Бодови		минимум	максимум	Теоретска настава	12	20	Практична настава	12	20	Индивидуална работа	12	20	Семинарски труд	24	40	<b>Вкупно</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
Вид на активност	Бодови																				
	минимум	максимум																			
Теоретска настава	12	20																			
Практична настава	12	20																			
Индивидуална работа	12	20																			
Семинарски труд	24	40																			
<b>Вкупно</b>	<b>60</b>	<b>100</b>																			
<p><b>Учебни помагала</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagnostic Imaging: Obstetrics by Paula Woodward</li> <li>2. Ultrasound and Fetal Syndromes by Beryl R. Benacerraf</li> <li>3. Creasy and Resnik`s maternal-Fetal medicine by Robert Creasy</li> <li>4. The Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility by Speroff</li> <li>5. Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology by Peter Callen</li> <li>6. Diagnostic Imaging: Gynecology by Hedvig Hricak</li> <li>7. Diagnostic Imaging: Ultrasound by Anil Ahuja</li> <li>8. Diagnostic Imaging: Emergency by R. Brooke</li> </ol>																				